



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 мај 2024 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Северна Македонија: април 2024 година

- **Паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})**, во април 2024 година, е зголемена за 1,5% на месечна основа, пред сè поради растот на депозитните пари, при дополнителен раст и на долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек, а во услови на остварен пад на краткорочните депозити. Споредено на годишна основа, паричната маса бележи раст од 6,7%, во најголем дел поради зголемените депозитни пари, а позитивно влијание имаат и останатите компоненти.
- Во април, **вкупните депозити³** забележаа месечен раст од 1,3%, којшто во целост се должи на зголемените депозити на секторот „домаќинства“, при намалени депозити на корпоративниот сектор. Годишниот раст од 9,3% произлегува од повисоките депозити на двата сектора, со поизразен придонес на депозитите на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2023	3.2024	4.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	4.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	4.2024
Парична маса М4	595,151	591,336	600,250	6.9	11.4	8.8	8.7	9.3	-0.6	1.3	-0.1	4.3	1.5
Парична маса МЗ	529,264	521,804	529,871	6.6	10.0	5.9	5.9	6.7	-1.0	0.9	-0.5	4.5	1.5
од кои:													
Готови пари во оптек	50,002	49,336	50,339	6.3	9.4	6.1	5.3	6.1	1.4	2.1	-0.4	7.5	2.0
Депозитни пари	211,402	202,074	209,528	10.4	15.8	8.5	12.4	12.9	-1.2	1.1	-0.5	10.0	3.7
Краткорочни депозити	215,860	215,551	213,834	4.6	4.8	4.1	0.6	0.0	-1.3	0.6	-0.6	-0.5	-0.8
Долгорочни депозити до 2 год	51,999	54,842	56,170	2.5	13.4	4.4	4.5	12.7	-1.1	0.8	-0.2	2.1	2.4
Вкупни депозити	534,241	531,140	538,272	6.8	11.5	8.9	8.7	9.3	-0.9	1.2	-0.2	4.0	1.3
од кои:													
Корпоративен сектор	161,432	150,674	148,738	5.9	19.7	15.7	13.2	8.0	-2.2	1.3	-1.4	6.6	-1.3
Во денари	109,266	100,009	99,203	6.7	19.0	11.1	15.8	10.4	-2.4	2.1	-1.5	8.5	-0.8
Во странска валута	52,166	50,664	49,535	4.4	21.0	25.8	8.2	3.6	-1.9	-0.3	-1.1	2.7	-2.2
Домаќинства	348,745	354,741	364,385	8.4	8.8	6.8	7.9	10.8	0.1	1.2	0.9	3.5	2.7
Во денари	173,543	177,631	186,223	9.9	14.1	10.9	11.8	16.8	0.6	1.9	1.3	6.4	4.8
Во странска валута	175,201	177,109	178,161	7.0	4.3	3.3	4.4	5.1	-0.3	0.5	0.6	0.7	0.6

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и натаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата: http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4, коишто им припаѓаат на корпоративниот сектор, домаќинствата, останатите финансиски институции, непрофитните институции коишто им служат на домаќинствата и локалната самоуправа.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, **вкупните кредити** остварија месечно зголемување од 1,2%, којшто се должи на повисоките кредити на двата сектора, со поголем придонес на корпоративниот сектор. На годишна основа, вкупните кредити забележаа раст од 6,8%, како резултат на зголеменото кредитирање на двата сектора, коешто е поизразено кај секторот „домаќинства“.


Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2023	3.2024	4.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	4.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	4.2024
Вкупни кредити	444,721	449,251	454,676	6.6	6.5	5.8	5.1	6.8	0.7	1.1	0.4	1.3	1.2
<i>од кои:</i>													
Корпоративен сектор	212,768	214,268	218,599	6.2	6.5	5.1	3.3	6.6	0.5	1.2	0.5	2.2	2.0
Во денари	131,089	134,280	137,177	1.9	3.8	6.5	7.1	13.1	0.2	1.4	1.0	2.7	2.2
Во странска валута	81,679	79,988	81,422	12.9	10.8	3.1	-2.3	-2.9	0.9	0.9	-0.2	1.4	1.8
Домаќинства	229,404	232,313	233,454	6.8	6.4	6.4	6.7	7.0	0.8	0.9	0.3	0.5	0.5
Во денари	125,223	126,809	127,258	4.0	3.2	4.0	5.1	5.9	0.6	0.5	0.2	0.0	0.4
Во странска валута	104,180	105,504	106,195	10.6	10.7	9.5	8.8	8.3	0.9	1.5	0.5	1.2	0.7

Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴



Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните депозити на корпоративниот сектор** во април бележат намалување од 1,3%, споредено на месечна основа. Надолната промена во најголем дел е резултат на падот на краткорочните депозити во странска валута и депозитните пари, а во помал дел и на краткорочните депозити во денари, во услови на раст на долгорочните депозити. Годишниот раст изнесува 8,0% и во поголем дел се должи на зголемувањето на депозитните пари и долгорочните и краткорочните депозити во денари, при дополнителен позитивен придонес и на краткорочните и долгорочните депозити во странска валута.
- Во април, **кредитите на корпоративниот сектор**⁵ остварија месечно зголемување од 2,0% и се должи на зголеменото кредитирање во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во денари. Споредено на годишна основа, растот од 6,6% во целост произлегува од зголемените кредити во денари, во услови на пад на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.


⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните депозити на домаќинствата** овој месец се зголемени за 2,7% на месечно ниво. Нагорната промена пред сè е резултат на растот на депозитните пари, а во помала мера и на долгорочните депозити во денари и долгорочните и краткорочните депозити во странска валута, во услови на пад на краткорочните депозити во денари. Анализирano на годишна основа, растот изнесува 10,8% и во поголем дел произлегува од повисоките депозитни пари и долгорочните депозити, во услови на забележан пад на краткорочните депозити.
- Во април, **кредитите на домаќинствата** забележаа месечно и годишно зголемување од 0,5% и 7,0%, соодветно. Промената кај двете основи се должи на растот на кредитите во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2023	3.2024	4.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	4.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	4.2024
Потрошувачки кредити	119,868	119,858	121,001	6.2	6.2	6.0	6.5	6.3	0.9	1.1	0.4	1.1	1.0
Станбени кредити	83,891	85,555	86,371	11.7	11.3	10.7	10.5	10.9	0.8	1.4	0.8	1.4	1.0
Автомобилски кредити	399	399	405	9.9	8.6	15.5	11.4	17.1	-0.5	4.4	-1.5	2.7	1.5
Кредитни картички	9,835	9,459	9,366	0.5	-1.3	-2.6	-4.7	-7.5	0.4	-0.1	-0.6	-1.9	-1.0
Негативни салда по тековни сметки	6,000	6,820	6,033	-0.2	-2.6	7.9	0.6	-6.3	0.5	-4.1	-1.1	-13.8	-11.5
Други кредити	1,782	1,658	1,634	-16.1	-17.9	-17.4	-19.3	-20.7	-2.1	-4.2	-1.8	-2.5	-1.5

Извор: НБРСМ.

- Во април 2024 година, гледано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај **потрошувачките и станбените кредити**, како најзастапени категории, е остварен месечен раст од 1,0% соодветно, а годишното зголемување изнесува 6,3% и 10,9%, соодветно. Кај **автомобилските кредити**, во април, е забележано зголемување од 1,5% и 17,1% на месечно и на годишно ниво, соодветно. Овој месец, кредитите одобрени на **кредитните картички** остварија месечно и годишно намалување од 1,0% и 7,5% и **негативните салда на тековните сметки** забележаа месечен и годишен пад од 11,5% и 6,3%, соодветно. Во април, кредитите одобрени врз **други основи** се намалени за 1,5% на месечна основа, при годишен пад од 20,7%.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 21 јуни 2024 година (референтен пресек заклучно со мај 2024).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.